

Прилог 3. Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии		
1.	Наслов на наставниот предмет	Криминологија
2.	Код	ФБКП03
3.	Студиска програма	Криминалистика
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус
6.	Академска година / семестар	Прва/Втор семестар
7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Вон. проф. д-р Миодраг Лабовиќ Доц д-р Весна Стефановска
9.	Предуслови за запишување на предметот	Кривично право
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Целта на криминологијата е проучување на феноменолошките карактеристики и причините на криминалитетот како масовна општествена појава и на криминалното однесување како поединечна појава. Оттука, во рамките на криминологијата се издвојуваат две области на проучување: криминална феноменологија (појавни облици, обем, структура, структурални промени, динамика, просторна и временска распространетост на криминалитетот) и криминална етиологија (корени, причини, услови и поводи на криминалитетот и криминалното однесување).
11.	Содржина на предметната програма	Поим и предмет на криминологијата, Кривично-правни и социолошки дефиниции за криминалот, Поим за криминал, делинквенција и девијантно однесување, Привиден, реален и легален криминал, Темна и сива бројка на криминалот и техники за нивно мерење, Методи за истражување на криминалот Криминална феноменологија : обем, динамика и структура на криминалитетот, регионални карактеристики, сезонски и временски варијации, типологии на криминалитетот; насилнички криминалитет (крвни деликти, насилство во семејство, сексуална делинквенција), имотен криминалитет, стопански (економски) криминалитет, професионален, сообраќајна делинквенција, криминалитет на бели јаки, организиран криминалитет, политичка делинквенција, тероризам и компјутерски криминалитет Етиологија на криминалитет : антрополошки, психолошки, социолошки теории, објаснувања за причинитоста во криминалитетот, микро и макро

		ниво на причинитост, криминогени фактори, поим и поделба, причини, услови и поводи на криминалното однесување; Социјални (егзогени) криминогени фактори: макросоцијални и микросоцијални фактори, социјално-патолошки појави и криминалитетот.		
12	Методи на учење	Предавања, вежби, практична настава со посета на надлежни државни институции		
13	Вкупен расположив фонд на време	150		
14	Распределба на расположивото време			
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	52 часови
		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	39 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	
		16.2	Самостојни задачи	59 часови
17.	Начин на оценување 1. Континуирано оценување преку бодирање на активност на предавања, изработка на семинарска работа, колоквиумски тестови			
	17.1.	Тестови	80	бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10	бодови
	17.3.	Активност и учество	10	бодови
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)		Од 0 до 50 бода	5(пет) (F)
			Од 51 до 60 бода	6(шест) (E)
			Од 61 до 70 бода	7(седум) (D)
			Од 71 до 80 бода	8(осум) (C)
			Од 81 до 90 бода	9(девет) (B)
			Од 91 до 100 бода	10(десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Присуство на вежби и на предавања		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	евалуација		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		
		Ред.бр.	Автори	Наслов
		1.	Слободанка Константиновиќ-Вилиќ и Весна Николиќ-Ристановиќ,	Криминологија,
		2.	Миодраг Лабовиќ,	”Власта корумпира”,
	3.	Љупчо Арнаудовски,	Криминологија,	
			Издавач/година	Центар за публикациије Правног факултета у Нишу, 2003, Ниш;
				Де Гама, Скопје, 2006
				”2-ри Август - С” - Штип, 2007;

		4.	Зоран Сулејманов	Македонска криминологија,	”Графохартија” Скопје (2000)
		5.	Гинтер Кајзер,	Криминологија,	”Александрија” 1996, Скопје;
		6.	Горге Игњатовиќ	Криминологија,	”Номос” Белград, 1998
	22.2.				
		Ред.бр.			
		1.	Оливер Бачановиќ	”Жртви на полицијата”,	”2-ри Август - С” - Штип;
		2.	Горге Игњатовиќ	Криминолошко наследство, Практикум из криминологије,	Полицијска академија, Белград, 2002
		3.	М. Негваер/ Р.Морган/Р. Рајнер	Оксфордски прирачник за криминологија (тема: Општествено создавање на криминалот и контрола на криминалот)	Манпрес, Скопје, 2010
		4.			